

СООПШТЕНИЕ

Запишување зимски семестар 2020/2021

ВТОР циклус - постдипломски студии - генерација 2019/2020 - прв и втор рок

Доставување на комплетните документи за запишување на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година ќе се врши во читалната на ФЕИТ од 12:30 до 14:30 часот, во периодот

од 23.11 до 25.11.2020 година

Online пријавувањето е задолжително. Во овој рок е отворено и задолжителното **online** пријавување кое се врши преку информацискиот систем на www.iKnow.ukim.mk

По овој рок online пријавувањето ќе биде оневозможено и студентите заверката и уписот на семестарот ќе можат да го извршат со молба и **надомест за административни трошоци од 500,00 ден.**

НАПОМЕНА: Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи во Службата за студентски прашања ќе бидат избришани и од електронската евиденција и уписот ќе можат да го извршат со молба и **надомест од 500,00 ден.**

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Потребни документи:

1. Индекс
2. Образец за запишување семестар **A3**
3. Уплатници со реализирана **уплата на рата** на жиро-сметка на Факултетот.

Дополнителни информации за студентите од првиот уписан рок 2019/2020

Неположените предмети од зимскиот семестар (заклучно со септемврскиот испитен рок) треба да се презапишат

1. **Студенти кои презапишуваат предмет/и** (односно заклучно со август/септемврски испитен рок не ги положиле предметите од зимскиот семестар):

Интерен пријавен лист за запишување предмети (испечатен од веќе направениот online избор).

Уплатница на ФЕИТ (во вредност на кредитите што ги носат предметите 1кредит = 25ЕУР среден курс на НБМ)

2. **Студенти кои не преслушуваат предмети запишуваат празен семестар.**

Крајниот рок за пријавување на тема за магистерски труд е **јануари 2021** г. (изминати 3 семестри на студии). По овој рок се доплаќаат **500 ЕУР** при пријавување на тема. Услов за пријавување на магистерската тема се освоени **30 ЕКТС** кредити.

Дополнителни информации за студентите од вториот уписан рок 2019/2020

Во зимскиот (десетти) семестар студентите ги запишуваат предметите: **Истражувачки проект, избран предмет од Универзитетската листа на предмети и Магистерска работа.**

- Предметот **Истражувачки проект** задолжително се запишува кај наставникот под чие менторство студентот ќе го работи магистерскиот труд.

Студентите може да изберат било кој друг предмет со **најмалку 4 ЕКТС** кредити од Универзитетската листа на слободни предмети од веб страната http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=163&glavno=40.

Ако студентот избере предмет со повеќе од 4 ЕКТС кредити, за запишаните дополнителни кредити се доплаќа сума со вредност од 25 евра по кредит (во денарска противвредност).

Темата на магистерскиот труд пожелно е да се пријави во текот на зимскиот (десетти) семестар (до 1 февруари). Услов за пријавување на магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.

НАПОМЕНИ:

1. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро сметка.

Скопје, 19.11.2020 година

Одделение за студентски прашања на ФЕИТ